

Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Фонд за осигурување на депозити

31 декември 2019 година

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7
Прилог 1- Годишна сметка	
Прилог 2- Годишен извештај	

Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52b-1/20
1000 Skopje
Macedonia

T +389 (0)2 3214 700
F +389 (0)2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
www.granthornton.mk

До Основачот на

Фонд за осигурување на депозити

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Фонд за осигурување на депозити (во понатамошниот текст „Фондот“), составени од Извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2019 година и Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните 3 до 27.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Фондот со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективността на внатрешната контрола на Фондот. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека наведените финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиска состојба на Фонд за осигурување на депозити на ден 31 декември 2019 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Фондот е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Фондот за 2019 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Фондот со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2019, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Фондот со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година.

Скопје,
9 март 2020 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје


Сузана Ставриќ
Управител




Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСР“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Извештај за сеопфатната добивка

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември 2019 000 мкд	31 декември 2018 000 мкд
Приходи од камата	6	145,819	243,335
		145,819	243,335
Трошоци за вработените	7	(9,219)	(8,872)
Депрецијација и амортизација	10,11	(1,596)	(1,611)
Останати оперативни расходи	8	(4,299)	(3,921)
Добивка пред оданочување		130,705	228,931
Данок на добивка	9	(13,112)	(22,898)
Добивка за годината		117,593	206,033
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		117,593	206,033

Извештај за финансиската состојба

	Белешка	На 31 декември 2019 000 мкд	На 31 декември 2018 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	10	20,920	21,776
Нематеријални средства	11	212	443
		21,132	22,219
Тековни средства			
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	12	17,167,925	16,316,459
Парични средства и парични еквиваленти	13	213,917	276,313
Останати побарувања	14	9	24
Побарувања за данок на добивка		8,734	7,113
		17,390,585	16,599,909
Вкупно средства		17,411,717	16,622,128
Капитал			
Уплатен капитал	15	10,300	10,300
Фонд за сигурност		17,283,727	16,405,687
Нераспределена добивка за годината		117,593	206,033
		17,411,620	16,622,020
Обврски			
Краткорочни обврски			
Останати обврски	16	97	108
		97	108
Вкупно капитал и обврски		17,411,717	16,622,128

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Управниот одбор на Фондот на 25 февруари 2020 година и потпишани во негово име од:



Борче Хајдов
Директор



Драги Полевски
Сметководител

Финансиски извештаи
31 декември 2019 година

Извештај за промените во капиталот

	Уплатен капитал 000 мкд	Фонд за сигурност 000 мкд	Нераспределена добивка за годината 000 мкд	Вкупно 000 мкд
На 01 јануари 2019	10,300	16,405,687	206,033	16,622,020
Пресметана и наплатена техничка премија	-	672,932	-	672,932
Поврат на средства за предходно платено обештетување	-	-	-	-
Обештетување на штедачите	-	(925)	-	(925)
Пренос во фонд за сигурност од обврски за обештетување	-	-	-	-
Пренос во фонд за сигурност	-	206,033	(206,033)	-
Трансакции со основачот	10,300	17,283,727	-	17,294,027
Добивка за годината	-	-	117,593	117,593
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	117,593	117,593
На 31 декември 2019	10,300	17,283,727	117,593	17,411,620
На 01 јануари 2018	10,300	15,500,582	289,609	15,800,491
Пресметана и наплатена техничка премија	-	616,980	-	616,980
Поврат на средства за предходно платено обештетување	-	7	-	7
Обештетување на штедачите	-	(1,499)	-	(1,499)
Пренос во фонд за сигурност	-	-	-	-
Пренос од обврски за обештетување	-	8	-	8
Пренос во фонд за сигурност	-	289,609	(289,609)	-
Трансакции со основачот	10,300	16,405,687	-	16,415,987
Добивка за годината	-	-	206,033	206,033
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	206,033	206,033
На 31 декември 2018	10,300	16,405,687	206,033	16,622,020

Финансиски извештаи
31 декември 2019 година

Извештај за паричните текови

	Белешка	Година што завршува на 31 декември 2019 000 мкд	31 декември 2018 000 мкд
Оперативни активности			
Добивка пред оданочување		130,705	228,931
Корекција за:			
Депрецијација и амортизација	10, 11	1,596	1,611
Приходи од камата	6	(145,819)	(243,335)
		(13,518)	(12,793)
<i>Промена во оперативните средства и обврски</i>			
Наплатени премии за осигурување		672,932	616,980
Поврат на средства за предходно платено обесштетување		-	7
Платено обесштетување во тековната година		(925)	(1,499)
Останати средства		15	29
Останати обврски		(11)	(117)
		658,493	602,607
Прилив по камати		145,819	243,403
Платен данок од добивка		(14,733)	(34,185)
Нето паричен тек од оперативни активности		789,579	811,825
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности и опрема	10	(509)	-
Купување на државни записи		(17,372,117)	(17,699,894)
Приливи од доспевање на државни записи		16,520,651	16,995,442
Нето паричен тек (употребен во) инвестициони активности		(851,975)	(704,452)
Нето промена на паричните средства и парични еквиваленти		(62,396)	107,373
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот	13	276,313	168,940
Парични средства и парични еквиваленти на крајот	13	213,917	276,313

Белешки кон финансиските извештаи

1 Општи информации

Фонд за осигурување на депозити (во понатамошниот текст „Фондот“) е основан со Законот за Фонд за осигурување на депозити Скопје (Службен весник на Република Македонија број 63/2000, 29/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014, 15/2015 и 27/2016). Врз основа на Одлука бр. 02-176/1 донесена на ден 26 јуни 2014 година од страна на Управниот одбор на Фондот, во Статутот на Фондот за осигурување на депозити Скопје (Службен весник на Република Македонија бр. 63/00, 29/02, 43/02, 49/03, 81/08, 158/10, 43/14 и 102/14) во насловот зборот „Скопје“ се брише. Основач на Фондот е Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: 11 Октомври бр. 18, Скопје. Вкупниот број на вработени во Фондот на 31 декември 2019 година изнесува 11 лица (2018: 9 лица).

Основни активности на Фондот се осигурување на денарски и девизни депозити и трансакциски сметки на физички лица, депозити врзани за парични картички издадени од банки основани во Република Северна Македонија и девизни приливи на физички лица. Согласно Законот за Фондот за осигурување на депозити, вкупните парични средства на Фондот треба да изнесуваат најмалку 4% од вкупните депозити на физички лица во банките, филијалите на странските банки и штедилниците во Република Северна Македонија. Кога средствата на Фондот ќе го надминат утврденото ниво, Управниот одбор на Фондот може да донесе одлука за престанок на обврската за плаќање на премија во Фондот од страна на банките, филијалите на странските банки и штедилниците. Средствата на Фондот се формираат од основачкиот влог, наплата на премии за осигурување на депозитите и приходи од пласмани. Фондот средствата може да ги пласира во хартии од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија и од Народна банка на Република Северна Македонија со рок на доспевање до 12 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот; и должнички хартии од вредност издадени од странски држави, централни банки или јавни меѓународни финансиски институции, рангирани од страна на најмалку две меѓународно признати агенции за оценка на кредитниот ризик во една од двете највисоки категории, во висина на осигурените депозити што гласат на странска валута.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Општи информации (продолжува)

Во случај на настанување на ризичен настан, Фондот ги обесштетува осигурените депозити но не повеќе од денарската противвредност на 30,000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на конечното решение на гувернерот на НБРСМ за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Овој износ ја претставува главнината на депозитот, договорената пресметана и припишана камата и непристигнатата камата до денот на конечното решение за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Депозитите вложени во девизи се конвертираат во денари по среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија.

Под депозит на едно физичко лице се подразбираат вкупните депозити (денарски и девизни депозити, трансакциски сметки, депозити врзани за парични картички и девизни приливи) што физичкото лице ги има во една банка, филијала на странска банка или штедилница.

Доколку, на Фондот му недостасуваат средства за исплата на осигурените депозити, Фондот обезбедува дополнителни средства преку:

- дополнителни уплати од банките, филијалите на странските банки и штедилниците, но не повеќе од трикратен износ на премииите уплатени во месецот кој му предходи на месецот во кој гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија го донел решението за укинување на дозвола за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница;
- задолжување во земјата и странство;
- позајмици од Буџетот на Република Северна Македонија.

Доколку на Фондот му недостасуваат ликвидни средства за исплата на осигурените депозити на физички лица, Министерството за финансии може да изврши откуп пред рокот на достасување на хартиите од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија кои се во сопственост на Фондот. Откупот ќе се врши без објавување на јавен повик.

Фондот не ги обесштетува следните депозити на физички лица:

- депозити на физички лица на кои им биле дадени привилегирани каматни услови, различни од оние објавени во банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на физички лица сопственици на над 5% од акциите со право на управување со банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на членови на органите на управување на банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на роднини од прв степен на лицата од претходните две точки;
- депозити кои се поврзани со трансакции со кои се вршело перење на пари, доколку прекршителот е осуден и казната е во сила.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Општи информации (продолжува)

За ден на настанување на ризичен настан се смета денот кога Гувернерот на НБРСМ ќе донесе одлука за укинување на дозволата за основање и работење на банката, филијалата на странска банка или штедилницата, односно кога таа ќе стане конечна. Фондот има обврска да започне со обесштетување на осигурените депозити во рок од 20 дена од денот на настанувањето на ризичниот настан. Износот на средства исплатени по основ на настанување на ризичен настан, Фондот го побарува од ликвидационата, односно стечајната маса на членката кај која била воведена ликвидациона, односно стечајна постапка.

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети за сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за изготвување на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен за:

- финансиските инструменти по објективна вредност преку добивки и загуби кои што се мерат по објективна вредност; и
- средствата расположливи за продажба кои што се мерат по објективна вредност.

Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Фондот да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Фондот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2019	31 декември 2018
1 ЕУР	61.4856	61.4950

2.3 Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетирани и презентирани во Извештајот за финансиската состојба на нето основа во случаи, доколку такви постојат, кога нетирањето на признаените износи е законски дозволено, понатаму, кога постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на истовремена реализација на средството и исполнување на обврската.

2.4 Приходи и расходи по камати

Приходите и расходите по камати се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за сите каматоносни финансиски средства и обврски со примена на методата на ефективна каматна стапка.

Методата на ефективна камата е метода за пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиското средство или финансиската обврска во текот на одреден период. Ефективната каматна стапка е стапката што точно ги дисконтира очекуваните приливи во текот на проценетиот век на употреба на финансиското средство, или, доколку е соодветно, во пократок период за нето евидентираната вредност на финансиските средства или финансиската обврска. При пресметката на методата на ефективна камата, Фондот го одредува паричниот тек во однос на условите од финансиските инструменти но не ги пресметува идните загуби. Пресметката ги вклучува сите суми кои се исплатени или добиени од двете договорни страни кои се составен дел од ефективната каматна стапка, трошоци при трансакции и други премии или попусти.

2.5 Расходи од надомести и провизии

Расходите од надомести и провизии се евидентираат врз основа на принципот на фактичност на настаните, кога услугата е обезбедена.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****2.6 Финансиски средства**

Финансиските средства се класифицираат во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба, кои се вклучени како нетековни средства. Кредитите и побарувањата на Фондот на датумот на известување се состојат од останати побарувања и парични средства и паричните еквиваленти.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување и хартии од вредност според објективна вредност преку добивки или загуби определени како такви при почетното признавање. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукутации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни средства, кои се било класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Фондот има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Фондот продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба. Фондот ги класифицира во оваа категорија краткорочните хартии од вредност - државни записи со рок на доспевање од 12 месеци.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Иницијално признавање и депризнавање

Набавките и продажбите на финансиските средства расположливи за продажба и оние кои се чуваат до доспевање се евидентираат на датумот на купувањето - датум на кој што Фондот има обврска да го купи или продаде средството. Кредитите се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите. Финансиските средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трошоците на трансакцијата.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Фондот ги пренел значително сите ризици и користи од сопственост.

Последователно мерење

По почетното признавање, Фондот ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, и расположливите за продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиска состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Фондот ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани-до-доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Реализираните добивки и загуби како и нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

2.7 Оштетување на финансиските средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на известување Фондот проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата (“случај на загуба”) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Фондот врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за поединечно значајни финансиски средства, како и поединечно или збирно за финансиски средства што не се поединечно значајни. Доколку Фондот утврди дека не постои објективен доказ за оштетување за поединечно проценето финансиско средство, било значајно или не, таа го вклучува средството во група на финансиски средства со слични карактеристики на кредитен ризик и врши збирна проценка на оштетувањето.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот), дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Извештај за сеопфатна добивка.

2.8 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентирани по нивната набавна вредност, намалени за акумулираната депрецијација и евентуалните загуби поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Депрецијацијата се пресметува пропорционално, со цел алокација на набавната вредност на недвижностите и опремата во текот на нивниот век на употреба. Подолу е даден проценетиот век на употреба за значајните ставки на недвижностите и опремата:

Градежни објекти	40 години
Компјутери	4 години
Мебел и опрема	4 до 5 години
Возила	4 години

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Фондот поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во тековните добивки во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Недвижност и опрема (продолжува)**

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Истите се вклучуваат во тековните добивки или загуби во периодот кога настануваат.

2.9 Нематеријални средства

Нематеријални средства се евидентираат по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и резервирање поради оштетување, доколку постои. Амортизацијата се пресметува со употреба на правопрпорционалната метода во период од 4 години. Проценетиот век на употреба и методот на амортизација се проверуваат на крајот од секој годишен период на известување, со што секоја промена во проценката се зема во предвид за наредните периоди.

2.10 Оштетување на нефинансиски средства

Средствата подложни на депрецијација и амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нејзиниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ го претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата единица која генерира готовина.

2.11 Парични средства и парични еквиваленти

За потребите на Извештајот за паричните текови, паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат сметки со доспеаност помала од 3 месеца од датумот на стекнување, вклучувајќи готовина и салда кај централната банка.

2.12 Премија за осигурување на депозитите

Премијата за осигурување на депозити која членките ја уплатуваат не претставува приход на Фондот, туку прилив во Фондот на сигурност согласно Статутот на Фондот. Премијата се пресметува месечно на состојбата на депозитите на крајот на претходниот месец. Со Одлука на Управен Одбор бр.02-381 на седницата одржана на ден 07 ноември 2017 година премиската стапка во висина од 0,5% на годишно ниво (до 31 октомври 2017 година) е намалена на 0,25 % на годишно ниво (од 01 ноември 2017 година) и истата важи од тогаш до датумот на издавањето на овие финансиски извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.13 Уплатен капитал и нераспределена добивка

Уплатен капитал

Капиталот на сопственикот ја претставува објективната вредност на уплатените средства.

Нераспределена добивка

Нето добивката остварена од работењето на Фондот се распределува за:

- покривање на загубите од работењето во претходната година и
- резерви на Фондот.

Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот донесува Управниот одбор на Фондот, која се доставува за потврдување до Владата на Република Северна Македонија.

2.14 Фонд за сигурност

Фондот за сигурност претставува фонд на резерви кои се формираат од премии за осигурување на депозити, влезни премии и распределба на добивката од тековната и претходните години.

2.15 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски за штети и останати обврски.

Обврски за штети и останати обврски

Обврските за штети и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Останатите обврски се депризнаваат во моментот кога се измирани, откажани или истечени.

2.16 Надомести за вработените

Фондот плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени, согласно домашната регулатива за социјално осигурување. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во државниот Пензиски фонд и задолжителните приватни пензиски фондови. Не постои дополнителна обврска во врска со овие пензиски планови. Освен тоа, сите работодавачи во Република Северна Македонија имаат обврска да исплаќаат на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден со закон. Фондот нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Фондот не оперира со пензиски планови или планови за надоместоци при пензионирање, така што нема дополнителни обврски за пензии. Фондот не е обврзан да обезбеди дополнителни надоместоци за тековните или претходните вработени.

Фондот не врши исплата на регрес за годишен одмор на своите вработени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.17 Данок на добивка

Тековен и одложен данок на добивка

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи. Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Северна Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда.

Одложениот данок на добивка се евидентира во целост, користејќи го методот на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок на добивка се задолжува или одобрува во тековни добивки и загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат фондот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во фондот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, Фондот нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.18 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.19 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Фондот со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.20 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Фондот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

Деловните активности на Фондот се изложени на различни ризици од финансиски карактер, а тие активности вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Фондот се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Фондот.

Политиките на Фондот за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Фондот редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

3.1 Ризик при управување со капитал

Фондот управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет.

Структурата на капиталот на Фондот се состои од уплатен капитал, фондот за сигурност и нераспределената добивка за годината.

3.2 Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, средствата со кои располага, Фондот се пласирани во должнички хартии од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија со рок на доспевање до 12 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот.

Имајќи го во предвид карактерот на овие пласмани, Раководството на Фондот не очекува некоја од договорните страни да не ги исполни своите обврски.

Максималната изложеност на кредитниот ризик е презентирана преку евидентираната вредност на финансиските средства во Извештајот за финансиската состојба како што следи:

	2019	(000 мкд) 2018
Класи на финансиски средства – евидентирана вредност		
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	17,167,925	16,316,459
Парични средства и парични еквиваленти	213,917	276,313
Останати побарувања	9	24
	17,381,851	16,592,796

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик ги опфаќа валутниот ризик и ризикот од промената на каматните стапки.

Валутен ризик

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018, Фондот не е изложен на валутен ризик, поради тоа што сите средства на Фондот се во денари.

Каматен ризик

Каматниот ризик е ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматноносните средства и каматноносните обврски доспеваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи.

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, Фондот нема каматносни побарувања и обврски. Паричните средства ги чува на сметките во НБРСМ и во минимален дел - кај домашни банки. Должнички хартии од вредност кои остваруваат приходи од камата се со фиксна каматна стапка и имаат рок на доспевање од 12 месеци.

Како резултат на тоа, Фондот не е изложен од негативни последици како резултат на промената на каматните стапки на пазарот.

3.4 Ризик од ликвидност

Ризикот од ликвидност се јавува при севкупното финансирање на активностите на Фондот и во управувањето со позициите. Тој го вклучува ризикот од неможност да се обезбедат средства со соодветен рок на достасаност и ризикот од неможност да се ликвидира одредено средство по разумна цена и во соодветен временски период.

Фондот управува со ризикот од ликвидност така што паричните средства ги чува во НБРСМ, домашни банки и ги пласира во високо ликвидни хартии од вредност. Согласно политиката на Фондот, износот на пласмани во високо ликвидни хартии од вредност може да изнесува најмногу до 99% од вкупниот износ на парични средства и парични еквиваленти и вложувања. Во случај на настанување на ризичен настан, овие средства можат да се користат за обесштетување на штедачите.

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, обврските на Фондот имаат договорна доспеаност (што вклучува исплата на камати, доколку е тоа соодветно) која е прикажана во табелата:

	Тековни 1 до 12 месеци (000 мкд)	1 до 5 години (000 мкд)	Не тековни Над 5 години (000 мкд)
31 декември 2019			
Останати обврски	97	-	-
	97	-	-
31 декември 2018			
Останати обврски	108	-	-
	108	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.5 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на проценките направени од Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.5.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

Во согласност со МСФИ 7, Фондот ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, во Извештајот за финансиската состојба Фондот нема финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност е прикажана во табелата подолу:

	Евидентирана вредност		Објективна вредност	
	2019	2018	2019	2018
Финансиски средства				
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	17,167,925	16,316,459	17,167,925	16,316,459
Парични средства и парични еквиваленти	213,917	276,313	213,917	276,313
Останати побарувања	9	24	9	24
	17,381,842	16,592,796	17,381,842	16,592,796
Финансиски обврски				
Останати обврски	97	108	97	108
	97	108	97	108

Вложувања во хартии од вредност

Објективна вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната евидентирана вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

Парични средства и еквиваленти

Евидентиранта вредност на паричните средства и еквиваленти се смета за приближна на нивната објективна вредност со оглед на тоа што вклучуваат парични средства, банкарски сметки и депозити во банки со краткорочен период на доспевање.

Побарувања по камати и останати побарувања

Објективната вредност на побарувањата по камати и останатите побарувања соодветствува на нивната евидентирана вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

Обврски за штети и останати обврски

Објективната вредност на обврските за штети и останатите обврски се смета за приближна на нивната евидентирана вредност поради краткорочниот период на доспевање.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Фондот, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Фондот се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани, доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Оштетување на вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Фондот утврдува дека постои оштетување кај вложувањата во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање тогаш кога постои објективен доказ дека постои оштетување. Во формирањето на оваа проценка, помеѓу останатите фактори, Фондот ја оценува нормалната непостојаност кај цените на хартиите од вредност. Понатаму, оштетувањето може да биде соодветно кога постои доказ за вложување на финансиската состојба на инвеститорот, успешноста на индустрискиот сектор, промени во технологијата, како и оперативните и финансиски парични текови.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Фондот признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

31 декември 2019

Средства според Извештајот за финансиската состојба

	Хартии од вредност до доспевање	Кредити и побарувања	Вкупно
Државни записи	17,167,925	-	17,167,925
Останати побарувања	-	9	9
Парични средства и парични еквиваленти	-	213,917	213,917
Вкупно	17,167,925	213,926	17,381,851

Обврски според Извештајот за финансиската состојба

	Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност	Вкупно
Останати обврски	97	97
Вкупно	97	97

31 декември 2018

Средства според Извештајот за финансиската состојба

	Хартии од вредност до доспевање	Кредити и побарувања	Вкупно
Државни записи	16,316,459	-	16,316,459
Останати побарувања	-	24	24
Парични средства и парични еквиваленти	-	276,313	276,313
Вкупно	16,316,459	276,337	16,592,796

Обврски според Извештајот за финансиската состојба

	Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност	Вкупно
Останати обврски	108	108
Вкупно	108	108

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

6 Приходи од камата

	2019	2018
Државни записи (Белешка 12)	145,797	243,323
Казнена камата по основ на премии за осигурување	22	12
	145,819	243,335

7 Трошоци за вработените

	2019	2018
Нето плати	5,910	5,872
Персонален данок и задолжителни придонеси	2,995	2,927
Надомест за закупнина на стан	258	258
Јубилејни награди	56	26
Отпремнина	-	47
	9,219	8,872

8 Останати оперативни расходи

	2019	2018
Провизии и надомести	586	692
Надомести на членови на УО	682	693
Трошоци за комуналии	360	370
Трошоци за службени патувања	412	656
Трошоци за професионални услуги и чланарини	513	430
Телекомуникациски трошоци	190	184
Административни и маркетинг трошоци	940	108
Трошоци за возило	117	81
Премии за осигурување	54	53
Трошоци за одржување	248	202
Останато	197	194
	4,299	3,921

9 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен расход според даночниот биланс за 2019 и 2018 година е како што следи:

	2019	2018
Добивка пред оданочување	130,705	228,931
Непризнаени расходи за даночни цели од тековната година	418	46
Даночна основа	131,123	228,977
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалувањето	131,123	228,977
Даночна стапка	10%	10%
Данок на добивка	13,112	22,898
Ефективна даночна стапка	10%	10%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

10 Недвижности и опрема

	Градежни Објекти	Компјутери	Возила	Мебел и опрема	Вкупно
На 01 јануари 2018 година	32,350	2,107	1,814	3,251	39,522
Набавки во текот на годината	-	-	-	-	-
На 31 декември 2018	32,350	2,107	1,814	3,251	39,522
На 01 јануари 2019 година	32,350	2,107	1,814	3,251	39,522
Набавки во текот на годината	-	429	-	80	509
Расходување	-	-	-	(69)	(69)
На 31 декември 2019	32,350	2,536	1,814	3,262	39,962
Акумулирана депрецијација					
На 01 јануари 2018 година	10,472	1,901	793	3,200	16,366
Депрецијација за годината	808	104	453	15	1,380
На 31 декември 2018	11,280	2,005	1,246	3,215	17,746
На 01 јануари 2019 година	11,280	2,005	1,246	3,215	17,746
Депрецијација за годината	809	84	454	18	1,365
Расходување	-	-	-	(69)	(69)
На 31 декември 2019	12,089	2,089	1,700	3,164	19,042
Нето евидентирана вредност					
На 01 јануари 2018	21,878	206	1,021	51	23,156
На 31 декември 2018	21,070	102	568	36	21,776
На 31 декември 2019	20,261	447	114	98	20,920

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, сите недвижности и опрема се во сопственост на Фондот. Фондот нема хипотеки или други товари врз своите недвижности и опрема.

11 Нематеријални средства

Софтвер

На 01 јануари 2018 година	923
На 31 декември 2018	923
На 01 јануари 2019 година	923
На 31 декември 2019	923
Акумулирана амортизација	
На 01 јануари 2018 година	249
Амортизација за годината	231
На 31 декември 2018	480
На 01 јануари 2019 година	480
Амортизација за годината	231
На 31 декември 2019	711
Нето евидентирана вредност	
На 01 јануари 2018	674
На 31 декември 2018	443
На 31 декември 2019	212

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

12 Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

	2019	2018
Краткорочни должнички хартии од вредност		
- Државни записи	17,167,925	16,316,459
	17,167,925	16,316,459

Државните записи, чиј рок на доспевање е дванаесет месеци, имаат фиксна каматна стапка од 0.50% до 0.80% годишно (2018: 0.90% до 1.20% годишно).

Приходите од краткорочните должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се признаваат како приходи од камати. Во текот на 2019 година Фондот има остварено приходи од камати по основ на хартии од вредност кои се чуваат до доспевање во вкупен износ од 145,797 илјади Денари (2018: 243,323 илјади Денари) (Белешка 6).

13 Парични средства и парични еквиваленти

	2019	2018
Тековна сметка во НБРСМ	210,423	275,661
Тековни сметки кај домашни банки	3,486	642
Парични средства во благајна	8	10
	213,917	276,313

За средствата во НБРСМ, Фондот не добива камата.

Тековните сметки кај домашни банки не заработуваат камата (2018: од 0.01% на годишно ниво).

14 Останати побарувања

	2019	2018
Останати одложени трошоци	9	24
	9	24

15 Капитал

Уплатен капитал

Уплатениот капитал на Фондот е во сопственост на Република Северна Македонија и истиот на 31 декември 2019 година изнесува 10,300 илјади денари (2018: 10,300 илјади денари).

Фонд за сигурност

На 31 декември 2019 година вложувањата и паричните средства на Фондот изнесуваат 6.12% (2018: 6.29%) од вкупните депозити на физичките лица во банките, филијалите на странски банки и птедилниците во Република Северна Македонија, членки на Фондот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Капитал (продолжува)

Фонд за сигурност (продолжува)

Обеспштетувањето на штедачите во вкупен износ од 925 илјади денари, извршено во текот на 2019 година, се однесува на обеспштетување на штедачите од Македонска Банка Скопје-во ликвидација. Во 2018 обеспштетување од 1,499 илјади денари се однесува на штедачите од Македонска банка Скопје-во ликвидација.

16 Останати обврски

	2019	2018
Обврски кон добавувачи	97	108
	97	108

17 Трансакции со поврзани субјекти

Согласно Законот и Статутот на Фондот органи на управување се Управниот одбор и Директорот, именувани од Владата на Република Северна Македонија. Управниот одбор функционира со пет члена (2018: пет члена). Именувани од Владата на Република Северна Македонија се пет члена и тоа три по предлог на Министерот за финансии, еден на предлог на Гувернерот на НБРСМ и еден на предлог на Здружението на банкарство.

Фондот пласира средства во депозити и хартии од вредност во домашни финансиски институции и наплаќа камата и плаќа провизија од / на субјекти кои имаат значително влијание и контрола во донесувањето на финансиските и оперативните одлуки на Фондот.

Следната табела ја прикажува состојбата и обемот на трансакции со поврзаните страни со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година:

	2019	2018
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање (Белешка 12)	17,167,925	16,316,459
Тековна сметка во НБРСМ (Белешка 13)	210,423	275,661
Приходи од камати (Белешка 6)	145,797	243,323
Расходи по провизии и надомести	25	28

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани страни (продолжува)

Трансакции со клучниот раководен кадар

Вкупните надомести на клучниот раководен кадар на Фондот, вклучени во трошоците за вработените и останатите расходи се како што следи:

	2019	2018
Надомести за органите на управување	1,475	1,441
	1,475	1,441

18 Неизвесни превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Фондот редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Фондот кои би можеле да се појават во иднина.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Фондот подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Фондот и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

19 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2019 година - датумот на известувањето, до датумот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилог 1-Годишна сметка

ЕМБС: 05147948

Целосно име: ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	443.106,00			212.346,00
3	-- Останати нематеријални средства	443.106,00			212.346,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	21.775.634,00			20.919.899,00
5	-- Недвижности (006+007)	21.070.667,00			20.261.915,00
7	-- Градежни објекти	21.070.667,00			20.261.915,00
8	-- Постройки и опрема	704.967,00			657.984,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	16.316.458.994,00			17.167.924.770,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	16.316.458.994,00			17.167.924.770,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	16.316.458.994,00			17.167.924.770,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	16.316.458.994,00			17.167.924.770,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	16.316.458.994,00			17.167.924.770,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	7.112.670,00			8.734.147,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	7.112.670,00			8.734.147,00
60	-- Тековни даночни средства	7.112.670,00			8.734.147,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	276.313.750,00			213.917.381,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	24.280,00			8.780,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	16.622.128.434,00			17.411.717.323,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	150.278.050,00			149.353.293,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	16.622.019.902,00			17.411.620.469,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	10.299.958,00			10.299.958,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	16.405.687.140,00			17.283.727.292,00
75	-- Законски резерви	16.405.687.140,00			17.283.727.292,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	206.032.804,00			117.593.219,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	108.532,00			96.854,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	108.532,00			96.854,00
110	-- Останати обврски	108.532,00			96.854,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	16.622.128.434,00			17.411.717.323,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	150.278.050,00			149.353.293,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	243.335.063,00			145.819.260,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	243.335.063,00			145.819.260,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	243.335.063,00			145.819.260,00
220	-- Приходи од камати	243.335.063,00			145.819.260,00

236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	14.404.617,00	15.113.675,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	14.404.138,00	15.113.437,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	14.404.138,00	15.113.437,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	1.611.688,00	1.595.172,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	9.130.478,00	9.219.020,00
270	-- Плати и надоместоци	5.872.208,00	5.910.150,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	551.055,00	546.180,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.375.770,00	2.448.941,00
274	-- Останати трошоци за вработените	331.445,00	313.749,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	3.661.972,00	4.299.245,00
277	-- Трошоци за услуги	1.319.511,00	2.096.338,00
278	-- Материјални трошоци	567.915,00	569.491,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	1.774.546,00	1.633.416,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	479,00	238,00
281	-- Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)	479,00	
283	-- Расходи за курсни разлики од друштва во група	479,00	
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)		238,00
288	-- Расходи за камати		11,00
289	-- Расходи за курсни разлики		227,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	228.930.446,00	130.705.585,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	228.930.446,00	130.705.585,00
312	-- Данок на добивка	22.897.642,00	13.112.366,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	206.032.804,00	117.593.219,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00	10,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
329	-- Добивка за годината	206.032.804,00	117.593.219,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	206.032.804,00	117.593.219,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	812.700,00			812.700,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	406.344,00			609.516,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)	406.356,00			203.184,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	32.349.901,00			32.349.901,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	11.279.234,00			12.087.986,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	21.070.667,00			20.261.915,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема	7.170.894,00			7.679.571,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	6.465.927,00			7.021.587,00

632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)	704.967,00	657.984,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	531.658,00	531.658,00
635	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	531.658,00	531.658,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	2.106.189,00	2.535.211,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	2.004.160,00	2.088.760,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	102.029,00	446.451,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	276.313.750,00	213.917.381,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	108.532,00	96.854,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	688.943,00	583.180,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)	52.937,00	54.146,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	185.280,00	193.214,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	201.609,00	247.901,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	56.619,00	898.807,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	134.123,00	119.090,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	44.502,00	40.297,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	369.541,00	359.813,00
696	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	7.080,00	1.090,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	30.130,00	29.500,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	116.662,00	136.532,00
702	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	156.900,00	249.400,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	672.915,00	422.867,00
704	-- Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ)	693.324,00	682.213,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	75.850,00	81.448,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	107.970,00	147.500,00
710	-- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	67.587,00	49.988,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	10,00	10,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2480	- 65.12 - Неживотно осигурување	145.819.260,00			

Потпишано од:

Dragi Polevski
dragipolevski@fodsk.org.mk
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2-Годишен извештај

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ДЕЛОВНАТА АКТИВНОСТ НА
ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
ЗА 2019 ГОДИНА**

Скопје, февруари 2020 година

Содржина

РЕЗИМЕ.....	3
I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 2019 ГОДИНА.....	5
II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ (01.01.2019 – 31.12.2019).....	14
III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕПОНЕНТИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА)	16
IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2019 ГОДИНА	19
V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА 2019 ГОДИНА	22
ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ	22
ДОНЕСЕНИ АКТИ	22
КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	23
ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ВО ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ	24
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА.....	25
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ	27
ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ	29

РЕЗИМЕ

Стапката на раст на бруто-домашниот производ за третото тримесечје од 2019 година изнесува 3,6%, која споредено со третиот квартал од 2018 година забележува раст од 1,2 процентни поени на реална основа¹. Финалната потрошувачка на домаќинствата вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во третото тримесечје од 2019 година, номинално расте за 4,6%, а нејзиното учество во структурата на бруто домашниот производ изнесува 65,6%². Стапката на невработеност во 2019 година изнесува 17,1%, која е 3,6% помала во однос на стапката на невработеност во 2018 година. Стапката на вработеност во 2019 година изнесува 47,3%, која е 2,2% повисока од стапката на вработеност во 2018 година³. Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во ноември 2019 година, изнесува 38.319 денари и бележи раст од 5,7% на номинална основа, односно раст од 4,9% на реална основа, споредено со бруто-платата во 2018 година⁴. Годишниот раст на домашните цени во четвртиот квартал на 2019 година забави и беше под очекувањата од октомвриските проекции. За целата 2019 година, годишната стапка на инфлација изнесува 0,8% и не отстапува значително од октомвриската проекција од 1%⁵.

Банкарскиот систем, според оцените на ММФ, е здрав, добро капитализиран и ликвиден. Кредитниот раст е солиден, а нефункционалните пласмани и натаму се на релативно ниско ниво. Се преземаат чекори за зголемување на денаризацијата на депозитите, заедно со внимателно осмислени мерки за намалување на девизното кредитирање на домаќинствата, за да се придонесе кон зајакнување на отпорноста на финансискиот систем во земјата.

Во текот на последните 3 години, најголем раст на депозитите на населението е забележан во 2018 година во износ од 9,1% на годишно ниво (2017:5,8%). Растот во 2019 година изнесува 7,4% на годишно ниво. На 31.12.2019 година, износот на вкупните депозити на населението изнесуваше 283,8 милијарди денари или 4,6 милијарди евра, од кои 53,1% се денарски депозити, а 46,9% се девизни депозити. Наплатата на премиите во 2019 година се одвиваше по стапка од 0,25% на годишно ниво. Премиите се пресметуваат врз основа на движењето на вкупните депозити на населението.

Инвестициското портфолио бележи зголемување за 851,4 милиони денари или за 5,2% во однос на состојбата од 31.12.2018 година. На крајот на 2019 година ИП изнесуваше 17,23 милијарди денари според номиналната вредност односно 17,17 милијарди денари сегашна вредност (31.12.2019). Фондот во текот на 2019 година учествуваше на 16 аукции на државни записи од Министерството за финансии.

Во 2019 година не се случи ниеден ризичен настан, а процесот на обесштетување на депоненти од банки и штедилници кај кои настанал ризичен настан во минатото (стечај или ликвидација) продолжи и во текот на 2019 година. Заклучно со 31.12.2019 Фондот исплатил 90,2% од својата обврска за обесштетување.

¹ Извор: Државен завод за статистика

² Извор: Државен завод за статистика

³ Извор: Министерство за финансии на Република Северна Македонија

⁴ Извор: Државен завод за статистика

⁵ Извор: Народна банка на Република Северна Македонија

Фондот во јуни, 2019 година беше организатор на дводневниот пролетен состанок на Комитетот за односи со јавност при Европскиот форум на осигурители на депозити (EFDI), кога беше и домаќин на претставници од 18 земји членки на EFDI.

Како активен член на ЕФДИ, Фондот имаше и своја презентација во рамките на меѓународната конференција која се одржа во месец септември во Сараево, Босна и Херцеговина.

Покрај активностите на меѓународен план, Фондот организираше и два промотивни настани во соработка со Македонската банкарска асоцијација, од кои еден беше посветен на организација на прослава по повод Светскиот ден на штедењето, 31.10.2019 година, како и еден посветен на едукација на младите студенти од универзитетите во Република Северна Македонија.

Во рамките на своите активности, Фондот спроведе и истражување на јавното мислење за Фондот за осигурување на Република Северна Македонија.

директор,
Борче Хаџиев




I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 2019 ГОДИНА

Вкупниот износ на депозитите на население во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија на крајот на месец декември 2019 година изнесуваше 283,8 милијарди денари (4,6 милијарди евра). Месечните движења на вкупните депозити на население во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија се прикажани во Графикон бр.1 или поединечно по месеци во Табела бр1. Годишниот раст на депозитите изнесува 7,4%, од кои најголем удел има растот на депозитите од 2,9% во месец декември 2019 година, кој се должи на авансната исплата на пензии во последниот месец од годината, пракса на неколку банки во последните неколку години.

Растот од 7,4% на годишно ниво е помал од растот на депозитите на населението остварен во 2018 година (9,1%) што делумно се должи на претседателските избори кои се одржаа во периодот април и мај 2019 година. Според анализите, утврдено е дека депозитите по видување во декември 2019 година имаат пораст од 17,1% споредено со истите во декември 2018 година, додека пак орочените депозити имаат пораст од само 1,4%. Сепак, изразено во проценти орочените депозити во вкупните депозити на население на 31.12.2019 година учествуваат со 56,9%, односно депозитите по видување учествуваат со 43,1%. Од аспект на валутната структура, денарските депозити имаат пораст од 9,9%, а девизните депозити пораст од 5,2% споредено со декември 2018 година.

Графикон 1. Месечни движења на депозитите на население во текот на 2019 година
(во денари)



Извор: Административни податоци на ФОД

Табела 1. Месечни движења на вкупни депозити на население во 2019 година


(во илјади денари)

Период	Проекции за движење на вкупни депозити на население во РСМ согласно Финансискиот план за 2019 година	Проекции на месечен пораст на вкупни депозити на население во 2019 година (во проценти)	Вкупни депозити на население во РСМ	Месечен пораст во проценти
31.12.2018	257.788.318		263.654.776	
31.01.2019	258.303.894	0,20	262.368.429	-0,49
28.02.2019	260.628.629	0,90	264.404.741	0,78
31.03.2019	261.410.515	0,30	265.103.857	0,26
30.04.2019	262.978.978	0,60	268.605.493	1,32
31.05.2019	264.819.831	0,70	268.603.554	-0,00
30.06.2019	265.879.111	0,40	269.532.425	0,35
31.07.2019	267.208.506	0,50	271.257.722	0,64
31.08.2019	268.277.340	0,40	272.371.897	0,41
30.09.2019	269.618.727	0,50	273.859.844	0,55
31.10.2019	270.427.583	0,30	274.435.307	0,21
30.11.2019	272.050.148	0,60	275.876.042	0,52
31.12.2019	277.219.101	1,90	283.786.050	2,87
		7,30		7,42

Извор: Административни податоци на ФОД

Анализата на растот на вкупните депозити на население по месеци покажува дека во јануари 2019 година е забележан пад на депозитите до 0,49% споредено со декември 2018 година, што е вообичаено за овој период од годината. Веќе во февруари 2019 година се забележува месечен раст од 0,78%, а потоа помал месечен раст до 0,26% во март. Во април 2019 година има покачување на месечниот раст од 1,32% и пад на растот во мај 2019 година до 0%. Во јуни и јули 2019 година има благ пораст од 0,35% односно 0,64%, а во август 2019 година има мал раст до 0,41% што е вообичаено за летните месеци во годината. Во септември 2019 година растот на депозитите се движи околу 0,55%, т.е. нема значителни флукутации, а во октомври 2019 година се забележува мал раст од 0,21%. Во ноември 2019 година месечниот пораст изнесува 0,52%, а најголем е месечниот раст во декември 2019 година и изнесува 2,87% (Графикон 2).


Графикон 2. Раст на депозити по месеци во текот на 2019 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Годишниот раст на вкупните депозити на население во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија во последните три години е прикажан во Графикон бр.3

Графикон 3. Годишен раст на депозити 2017-2019



Извор: Административни податоци на ФОД

Анализата на депозитите на население од аспект на валутна структура покажува постојан раст на девизните депозити на население во текот на 2019 година. Стапката на годишен пораст на девизните депозити на население во однос на 2018 година изнесува 5,2%. Кај денарските депозити на население најголемо отстапување во растот се забележува во декември 2019 година во износ од 5,2% споредено со ноември 2019 година. Се претпоставува дека ова значително зголемување на месечниот раст во декември се должи на редовната предвремена исплата на пензиите, како и исплатата на обврската за регрес во месец декември. Стапката на пораст на денарските депозити за 2019 година изнесува 9,9% споредено со 2018 година. (Графикон 4).


Графикон 4. Движење на денарски и девизни депозити во 2019 година
(во илјади денари)



Извор: Административни податоци на ФОД

Денарските депозити во вкупните депозити на население на 31.12.2019 година учествуваат со 53,1%, наспроти 46,9% учество на девизните депозити во вкупните депозити на население (Графикон 5).

Графикон 5. Учество на денарски и девизни депозити во вкупни депозити на население во текот на 2019 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Според рочноста, депозитите по видување имаат годишен раст од 17,1%, додека орочените депозити имаат раст од 1,4% во однос на 2018 година. (Графикон 6).


Графикон 6. Движење на депозити по видување и орочени депозити во 2019 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Учеството на депозитите по видување во вкупните депозити на население на 31.12.2019 година изнесува 43,1%, а учеството на орочените депозити во вкупните депозити на население на 31.12.2019 година изнесува 56,9%. На Графиконот бр.7 е прикажано учеството на депозитите по видување и орочените депозити во вкупните депозити на население во последните три години: 2017, 2018 и 2019 година.

Графикон 7. Учество на депозити по видување и орочени депозити во вкупни депозити на население во 2017, 2018 и 2019 година




Извор: Административни податоци на ФОД

Нивото на обесштетување согласно Законот за Фондот за осигурување на депозити изнесува 30.000 евра во денарска противвредност по депонент по банка или штедилница. Во Прилог бр.1 од овој извештај се прикажани кварталните движења на вкупните депозити на население класифицирани според законскиот праг на обесштетување од 1,8 милиони денари или 30.000 евра во денарска противвредност. Анализата на депозитите на население согласно висината на обесштетувањето покажува дека учеството на депозитите на население до 30.000 евра во вкупните депозити на население е највисоко во последниот квартал од 2019 година со 53,7%, а најниско во третиот квартал од 2019 година во износ од 52,9%. Учеството на депозитите на население над 30.000 евра во денарска противвредност е највисоко во третиот квартал од 2019 година со 47,1% , а најниско во последниот квартал од 2019 година со 46,3% (Графикон 8).

Графикон 8. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност во вкупни депозити на население (IVQ.2018 година – IVQ.2019 година)

(во проценти)



Извор: Административни податоци на ФОД

Депозитите на населението до и над 30.000 евра во денарска противвредност се анализираат и поединечно по банки и штедилници, па оттука учеството на депозитите на население до 30.000 евра во банките во вкупните депозити на население во банките е највисоко во последниот квартал од 2019 година со 53,7%, а најниско во третиот квартал од 2019 година во износ од 52,8%. Учеството на депозитите на население над 30.000 евра во денарска противвредност во банките во вкупните депозити на население во банките е највисоко во третиот квартал од 2019 година со 47,2% , а најниско во последниот квартал од 2019 година со 46,3% (Графикон 9).


Графикон 9. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност во банки во вкупни депозити на население во банки – членки на ФОД (IVQ.2018 година – IVQ.2019 година)



Извор: Административни податоци на ФОД

Учеството на депозитите до 30.000 евра во штедилници во вкупните депозити на население во штедилници е највисоко во вториот квартал од 2019 година со 74,9%, а најниско во третиот квартал од 2019 година со 73,2%. Во последниот квартал тоа учество се зголемува на 74,2%. Учеството на депозитите над 30.000 евра во денарска противвредност во штедилниците во вкупните депозити на население во штедилници е највисоко во третиот квартал од 2019 со вредност 26,8%, а потоа во последниот квартал на 2019 година се намалува и изнесува 25,8% (Графикон 10).

Графикон 10. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност во штедилници во вкупни депозити на население во штедилници – членки на ФОД (IVQ.2018 година – IVQ.2019 година)




Извор: Административни податоци на ФОД

Наплатата на премиите во 2019 година се одвиваше според редовните процедури, по утврдена стапка од 0,25% на годишно ниво.

Вкупните средства кои Фондот ги наплатил во 2019 година по основ на премија изнесуваат 673 милиони денари или 10,4 милиони евра (Графикон 11).


Графикон 11. Движење на месечен износ на премии во 2019 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Стапката на покриеност на депозитите на население (вкупни парични средства на Фондот во однос на вкупни депозити на население) во текот на 2019 година е највисока во февруари 2019 година со 6,5%, а пониска е во месеците април, септември и ноември 2019 година со вредност 6,28%. Најголем пад на стапката на покриеност изнесува 6,1% во декември 2019 година. (Графикон 12).

Графикон 12. Движење на стапка на покриеност во 2019 година
(во проценти)




Извор: Административни податоци на ФОД

II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ (01.01.2019 – 31.12.2019)

Инвестициското портфолио на Фондот во текот на 2019 година бележеше зголемување што соодветствуваше на зголемување на прибраните средства на Фондот по основ на премии од неговите членки и на приходите по основ на инвестираните средства во хартии од вредност. Фондот учествуваше на 16 аукции на државни записи од Министерството за финансии и притоа во согласност со инвестиционата политика на Фондот за осигурување на депозити вкупниот износ на инвестициското портфолио на Фондот не надмина 99,00% од збирот на состојбата на вкупните парични средства и состојбата на хартиите од вредност на Фондот на крајот на секој месец, а на 31.12.2019 година тој сооднос изнесуваше 98,77%.

На 31.12.2019 година вкупната состојба на инвестициското портфолио изнесуваше 17.226,3 милиони денари според нивната номинална вредност односно 17.167,9 милиони денари сегашна вредност. На годишно ниво бележи зголемување за 851,4 милиони денари односно 5,2% во однос на состојба на инвестициско портфолио на 31.12.2018 година со месечни движења на намалување и зголемувања на инвестициското портфолио кои што соодветствуваат на понудата и побарувачката на аукциите за државни записи. Во однос на планираната состојба на пласманите во државни записи за крајот на 2019 година (17.200,0 милиони денари, сегашна вредност), индексот изнесува 99,7%, што укажува на правилно планирање на средствата на инвестициското портфолио на Фондот за 2019 година во однос на реализираното во 2019 година. (Графикон 13).

Графикон 13. Инвестициско портфолио на Фондот во државни записи во 2019 година
(во илјади денари)



Извор: Административни податоци на Фондот

Инвестициското портфолио на Фондот на крајот на година е составено од државни записи со рок на доспевање од 364 дена. Дополнително, во овој период имаше и измена на каматните стапки односно трендот на намалување започна од во месец јануари, 2019 година во кој каматната стапка на записите со рок на доспевање од 364 денови беше 0,8% на годишно ниво, по што во се намали на 0,6% и истата се задржа до крајот на 2019 година. Вкупниот приход на Фондот по основ на камата од новите записи изнесува 123,0 милиони денари од кои 64,6 милиони денари е камата до 31.12.2019 година. (Табела 2). Трошоците за провизија за банките посредници на аукциите изнесува 525,7 илјади денари.

Табела 2. Преглед на динамиката на нови и планирани државни записи и камата за истите во периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

(во денари)												
2019/месеци	Нови државни записи (ДЗ) во периодот јануари-декември 2019 (во номинален износ)			Планирани државни записи (ДЗ) во периодот јануари-декември 2019 (во номинален износ)			Разлика во номинален износ 4-6	Индекс 4/6	Камата за новите државни записи			Провизија
	датум на уплата	датум на достасување	нови ДЗ	датум на достасување	достасани ДЗ	планирани ДЗ			каматна стапка (%)	камата до достасување	камата до 31.12.2019	
	1	2	3	4		5			6	7	8	
јануари			501.890.000		409.830.000	470.000.000	31.890.000	106,8%		4.005.758	3.686.620	40.720
	30.01.2019	29.01.2020	494.740.000	23.01.2019	409.830.000	470.000.000			0,80	3.969.794	3.653.521	35.000
	30.01.2019	29.01.2020	7.150.000						0,50	35.964	33.099	5.720
февруари	12.02.2019	12.02.2020	599.300.000	13.02.2019	548.250.000	600.000.000	-700.000	99,88%	0,80	4.808.783	4.240.710	35.000
март	06.03.2019	04.03.2020	5.024.040.000		5.078.990.000	5.180.000.000	-155.960.000	96,99%	0,80	40.312.897	33.224.916	35.000
				06.03.2019	1.554.010.000	1.580.000.000						
				06.03.2019	3.524.980.000	3.600.000.000						
април			1.700.800.000		1.900.480.000	1.970.000.000	-269.200.000	86,34%		13.647.219	9.827.620	70.000
	03.04.2019	01.04.2020	500.930.000	03.04.2019	349.560.000	400.000.000	100.930.000	125,23%	0,80	4.019.462	3.003.554	35.000
	17.04.2019	15.04.2020	1.199.870.000	17.04.2019	1.550.920.000	1.570.000.000	-370.130.000	76,42%	0,80	9.627.757	6.824.066	35.000
мај	15.05.2019	13.05.2020	903.100.000		366.110.000	425.000.000	478.100.000	212,49%	0,80	7.246.474	4.578.817	35.000
				08.05.2019	322.190.000	380.000.000						
				15.05.2019	43.920.000	45.000.000						
јуни	19.06.2019	17.06.2020	41.990.000	05.06.2019	130.000.000	185.000.000	-143.010.000	22,70%	0,80	336.928	180.496	30.000
јули	03.07.2019	01.07.2020	295.010.000	03.07.2019	360.000.000	410.000.000	-114.990.000	71,95%	0,80	2.367.160	1.177.078	35.000
август	07.08.2019	05.08.2020	616.530.000	07.08.2019	376.690.000	430.000.000	186.530.000	143,38%	0,70	4.332.973	1.737.951	35.000
септември	18.09.2019	16.09.2020	505.800.000	04.09.2019	379.540.000	440.000.000	65.800.000	114,95%	0,70	3.554.762	1.015.647	35.000
октомври			2.132.810.000		2.166.340.000	2.240.000.000	-107.190.000	95,21%		12.860.844	2.328.073	70.000
	16.10.2019	14.10.2019	592.830.000	02.10.2019	480.000.000	540.000.000	52.830.000	109,78%	0,60	3.574.765	746.379	35.000
	30.10.2019	28.10.2020	1.539.980.000	30.10.2019	1.686.340.000	1.700.000.000	-160.020.000	90,59%	0,60	9.286.079	1.581.694	35.000
ноември	20.11.2019	18.11.2020	3.013.830.000	20.11.2019	3.233.650.000	3.320.000.000	-306.170.000	90,78%	0,60	18.173.395	2.047.003	35.000
декември			1.891.220.000		1.447.720.000	1.610.000.000	281.220.000	117,47%		11.404.056	611.088	70.000
	04.12.2019	02.12.2020	878.740.000	04.12.2019	447.680.000	500.000.000	378.740.000	175,75%	0,60	5.298.802	393.043	35.000
	18.12.2019	16.12.2020	1.012.480.000	18.12.2019	1.000.040.000	1.110.000.000	-97.520.000	91,21%	0,60	6.105.254	218.045	35.000
Вкупно:			17.226.320.000		16.397.600.000	17.280.000.000	-53.680.000	99,7%		123.051.249	64.656.019	525.720

Извор: Административни податоци на Фондот

III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕПОНЕНТИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА)

Обесштетувањето на депонентите во членки на Фондот кај кои настанал ризичен настан (стечај или ликвидација) е една од трите основни деловни активности на Фондот. Во текот на 2019 година немаше ризичен настан кај членките на Фондот, а Фондот продолжи со обесштетување на депоненти за ризични настани кои настанале во минатото.

Од формирањето на Фондот во јануари 1997 година до 31.12.2019 година, се случиле вкупно 11 ризични настани. Вкупната пресметана обврска за обесштетување од единаесетте поранешни членки на Фондот изнесува 1.522,8 милиони денари. Од 1997 година до 31.12.2019 година се обесштетени вкупно 20.076 депоненти во вкупен износ од 1.373,7 милиони денари што претставува 90,2% исплатени обврски од Фондот за обесштетување кон депонентите. Останатите 9,8% претставуваат обврска за обесштетување во вкупен износ од 149 милиони денари (Табела 3).

Најголем процент, т.е. 95% од вкупниот износ на неисплатено обесштетување се однесува на депонентите на Македонска банка А.Д Скопје во ликвидација. Во Македонска банка А.Д Скопје во ликвидација 49,4% од вкупните неисплатени депоненти имаат право на обесштетување во износ од 100 до 500 денари, 18,2% од вкупните неисплатени депоненти имаат право на обесштетување во износ од 500 до 1000 денари, а 30,2% од вкупно неисплатените депоненти имаат право на обесштетување во износ од 1000 до 5000 денари. Останатите 2,1% од вкупните неисплатени депоненти имаат право на обесштетување во износ од 5000 до максималните 1,2 милиони денари кои беа законски пропишани кога се затвори Македонска банка АД Скопје во 2007 година (Табела 4).

Во текот на 2019 година вкупно се исплатени 8 депоненти во вкупен износ од 924,8 илјади денари. Сите исплатени лица биле депоненти на Македонска банка А.Д. Скопје во ликвидација. Во Табела 5 е прикажана годишната исплата на обесштетување по исплатен износ.

Воедно, Фондот за осигурување на депозити во текот на 2019 година, во улога на доверител со приоритетно право на наплата, учествуваше на сите седници на Одборот на доверители во Експорт – Импорт Банка А.Д. Скопје во стечај.

Табела 3. Преглед на обесштетување исплатено на депонентите на членките на Фондот кај кои се случил ризичен настан од формирање на ФОД до 31.12.2019 година

(во денари)

Преглед на пресметана обврска за обесштетување, вкупно исплатено обесштетување и вкупно неисплатено обесштетување до 31.12.2019 година												
				Пресметано обесштетување		Исплатено обесштетување		%	% исплатено / пресметано		Неисплатено обесштетување	
Ред. бр.	Име на банка/ штедилница	Датум на почеток на исплата на обесштетување	Вкупни депозити	Износ	Лица	Износ	Лица	пресметано/ вкупни депозити	процент на исплатено обесштетување во однос на пресметано обесштетување	процент на исплатени лица во однос на вкупен број на лица за обесштетување	Износ	Лица
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Штедилница Уни-проком	01.02.2000	7.881.535	5.118.309	144	4.919.528	79	65%	96%	55%	198.781	65
2	Алмако банка	18.08.2000	2.850.307	1.784.964	721	381.205	10	63%	21%	1%	1.403.759	711
3	Митштедилница - Куманово	10.07.2003	6.790.124	6.769.326	56	6.767.552	33	99%	99%	59%	1.774	23
4	Радобанк Скопје	25.08.2005	86.224.736	76.005.556	3.629	72.412.381	785	88%	95%	22%	3.593.175	2.844
5	Штедилница Киро Кучук - Велес	15.09.2006	3.351.082	3.318.630	762	3.239.487	186	99%	98%	24%	79.143	576
6	Експорт импорт банка	29.03.2007	106.227.033	95.608.486	1.166	92.386.606	606	90%	97%	52%	3.221.880	560
7	Македонска банка	04.12.2007	1.543.168.575	1.304.590.349	115.121	1.164.205.536	18.317	85%	89%	16%	140.384.802	96.804
8	Штедилница Фершпед	13.04.2010	6.218	6.218	230	0	0	100%	0,0	0	6.218	230
9	Штедилница ИНКО	22.09.2010	11.927.740	11.771.613	60	11.630.312	39	99%	99%	65%	141.301	21
10	Штедилница Интерфалко	19.12.2012	17.832.485	17.832.485	62	17.824.557	21	100%	99%	34%	7.928	41
	Вкупно		1.786.259.832	1.522.805.933	121.951	1.373.767.163	20.076	85%	90%	16%	149.038.759	101.875

Извор: Административни податоци на Фондот

Табела 4. Преглед на вкупно пресметано, исплатено и неисплатено обесштетување на депоненти во Македонска банка АД Скопје во ликвидација до 31.12.2019 година (во денари)

Висина на обесштетување	Пресметано обесштетување		Исплатено обесштетување			Неисплатено обесштетување			
Во денари	Број на потврди	Вкупен износ на обесштетување	Број на потврди	Вкупен износ на обесштетување	% во однос на пресметано	Број на потврди		Вкупен износ на обесштетување	% во однос на пресметано
1.223.284,00 - максимум	162	198.172.008	157	192.055.588	96,91	5	0,01	6.116.420	3,09
611.642,50 - 1.223.283,50	330	266.129.431	328	263.932.704	99,17	2	0,00	2.196.728	0,83
300.000,50 - 611.642,00	561	236.405.916	543	228.589.577	96,69	18	0,02	7.816.339	3,31
100.000,50 - 300.000,00	1.494	257.414.094	1.417	244.306.028	94,91	77	0,08	13.108.066	5,09
50.000,00 - 100.000,00	1.451	101.859.459	1.331	93.458.096	91,75	120	0,12	8.401.363	8,25
10.000,50 - 50.000,00	5.558	127.112.645	4.709	109.610.870	86,23	849	0,88	17.501.775	13,77
5.000,50 - 10.000,00	3.827	27.080.579	2.832	20.198.605	74,59	995	1,03	6.881.975	25,41
1.000,50 - 5.000,00	33.299	65.348.968	4.031	10.633.498	16,27	29.268	30,23	54.715.469	83,73
500,50 - 1.000,00	18.982	13.702.621	1.323	966.154	7,05	17.659	18,24	12.736.468	92,95
100,50 - 500,00	49.457	11.364.630	1.646	454.419	4,00	47.811	49,39	10.910.211	96,00
Вкупно:	115.121	1.304.590.349	18.317	1.164.205.536	89,24	96.804	100,00	140.384.812	10,76

Табела 5. Преглед на вкупно исплатено обесштетување на депоненти во период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година (во денари)

Висина на обесштетување	Вкупно пресметано обесштетување		Исплатено обесштетување во период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година	
Во денари	Број на потврди	Вкупен износ на обесштетување	Број на потврди	Вкупен износ на обесштетување
1.223.284-максимум	162	198.172.008	0	0
611.642-1.223.283	330	266.129.431	0	0
300.000-611.642	561	236.405.916	1	535.372
100.000-300.000	1.494	257.414.094	2	345.771
50.000-100.000	1.451	101.859.459	0	0
10.000-50.000	5.558	127.112.645	1	39.123
5.000-10.000	3.827	27.080.579	0	0
1.000-5.000	33.299	65.348.968	3	4.283
500-1.000	18.982	13.702.621	0	0
100-500	49.457	11.364.630	1	208
Вкупно:	115.121	1.304.590.349	8	924.757

Извор: Административни податоци на Фондот

IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2019 ГОДИНА

Остварени финансиски резултати за период 01.01 - 31.12.2019 година

Во текот на 2019 година Фондот за осигурување на депозити ги остварил долунаведените финансиски резултати:

Табела 6. Финансиски резултати на Фондот во период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година
(во денари)

Опис	
Приходи	145.819.260
Расходи	15.113.675
Бруто добивка	130.705.585
Данок на добивка	13.112.366
Нето добивка	117.593.219

Извор: Административни податоци на Фондот

Табела 7. Состојба на средствата и обврските на Фондот на 31.12.2019 година
(во денари)

Опис	
Средства	17.411.717.323
<i>Нематеријални средства</i>	212.346
<i>Материјални средства</i>	20.919.899
<i>Вложувања</i>	17.167.924.770
<i>Парични средства</i>	213.917.381
<i>Побарувања</i>	8.742.927
Капитал, резерви и обврски	17.411.717.323
<i>Капитал</i>	10.299.958
<i>Резерви на сигурност</i>	17.283.727.292
<i>Акумулирана добивка</i>	117.593.219
<i>Обврски за штета</i>	0
<i>Останати краткорочни обврски</i>	96.854

Извор: Административни податоци на Фондот

Биланс на состојба на Фондот за осигурување на депозити на ден 31.12.2019 година

(во илјади денари)

Опис	Состојба 31.12.2018	%	План 31.12.2019	%	Состојба 31.12.2019	%	Индекс 6/2	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СРЕДСТВА	16.622.128	100,00	17.412.105	100,00	17.411.717	100,00	104,75	100,00
Нематеријални средства	443	0,00	212	0,00	212	0,00	47,86	100,00
Софтвер и други слични права	443	0,00	212	0,00	212	0,00	47,86	100,00
Материјални средства	21.776	0,13	21.079	0,12	20.920	0,12	96,07	99,25
Недвижности	21.071	0,13	20.261	0,12	20.262	0,12	96,16	100,00
Опрема	705	0,00	818	0,00	658	0,00	93,33	80,44
Вложувања	16.316.459	98,16	17.200.544	98,78	17.167.925	98,60	105,22	99,81
Шест месечни записи	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Дванаесет месечни записи	16.316.459	98,16	17.200.544	98,78	17.167.925	98,60	105,22	99,81
Парични средства, побарувања, разграничувања	283.450	1,71	190.270	1,09	222.660	1,28	78,55	117,02
Парични средства	276.313	1,66	181.212	1,04	213.917	1,23	77,42	118,05
1.Парични средства во банки	276.184	1,66	181.102	1,04	213.867	1,23	77,44	118,09
2.Бизнис картичка	119	0,00	100	0,00	42	0,00	35,29	42,00
3.Благајна	10	0,00	10	0,00	8	0,00	80,00	80,00
Побарувања	7.113	0,04	8.978	0,05	8.734	0,05	122,79	97,28
1.Побарувања по основ премии	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.Останати побарувања	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.Аконтации на данок на добивка	7.113	0,04	8.978	0,05	8.734	0,05	122,79	97,28
Разграничувања	24	0,00	80	0,00	9	0,00		
1.АВР	24	0,00	80	0,00	9	0,00	37,50	11,25
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	16.622.128	100,00	17.412.105	100,00	17.411.717	100,00	104,75	100,00
Капитал и резерви	16.622.020	100,00	17.411.955	100,00	17.411.620	100,00	104,75	100,00
Уплатен капитал	10.300	0,06	10.300	0,06	10.300	0,06	100,00	100,00
Фонд за сигурност	16.405.687	98,70	17.273.324	99,20	17.283.727	99,26	105,35	100,06
Добивка за годината	206.033	1,24	128.331	0,74	117.593	0,68	57,07	91,63
Тековни обврски	108	0,00	150	0,00	97	0,00	89,81	64,67
Обврски за штети	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Останати обврски	108	0,00	150	0,00	97	0,00	89,81	64,67
1.Останати краткорочни обврски	108	0,00	150	0,00	97	0,00	89,81	64,67
2.ПВР	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Извор: Административни податоци на Фондот

**Биланс на успех на Фондот за осигурување на депозити
за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година**

(во илјади денари)

Опис	01.01- 31.12.2018	%	План 31.12.2019	%	01.01- 31.12.2019	%	Индекс 6/2	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРИХОДИ	243.335	100,00	158.577	100,00	145.819	100,00	59,93	91,95
1.Државни записи - шестмесечни	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.Државни записи - дванаесетмесечни	243.323	100,00	158.577	100,00	145.797	99,98	59,92	91,94
3.Депозити по видување-НБРСМ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.Депозити по видување – деловни банки	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.Казнена камата по основ премии	12	0,00	0	0,00	22	0,02	183,33	0,00
6.Камата од банки исплатувач	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.Позитивни курсни разлики	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.Вонредни приходи	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
РАСХОДИ	14.405	100,00	15.933	100,00	15.114	100,00	104,92	94,86
1.Трошоци за услуги	1.320	9,16	2.324	14,59	2.096	13,87	158,79	90,19
2.Амортизација и обезвреднување	1.612	11,19	1.681	10,55	1.595	10,55	98,95	94,88
3.Материјални трошоци	568	3,94	651	4,09	570	3,77	100,35	87,56
4.Останати трошоци од работа	1.775	12,32	1.818	11,41	1.634	10,81	92,06	89,88
5.Трошоци за вработените	9.130	63,38	9.459	59,37	9.219	61,00	100,97	97,46
6.Негативни курсни разлики	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Бруто добивка	228.930		142.644		130.705		57,09	91,63
Данок на добивка	22.897		14.313		13.112		57,27	91,61
Нето добивка	206.033		128.331		117.593		57,07	91,63

Извор: Административни податоци на Фондот

V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА 2019 ГОДИНА

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ

Органите за управување на Фондот ги сочинуваат Управниот одбор и директорот.

Составот на Управниот одбор е сочинет од 5 члена именувани од Владата на Република Северна Македонија. Членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити се:

- Сузана Пенева - Државен советник во Министерство за финансии, Претседател на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити;
- Нора Манова – Трајковска - помошник главно одговорно лице за стратегија и оперативни ризици во Канцеларија за стратегија и превенција во Народна Банка на Република Северна Македонија;
- Елена Трпковска - Државен секретар во Министерство за финансии беше член до август 2019 година;
- Ленче Тагасовска - Раководител на сектор за финансиски систем во Министерството за финансии.
- Милена Перчинкова - претставник на Македонска банкарска асоцијација.

ДОНЕСЕНИ АКТИ

Во 2019 година се одржаа 6 седници на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, и тоа од дванаесетта до осумнаесетта седница.

Позначајни одлуки кои беа донесени во овој период се:

- Одлука за усвојување на Планот за јавни набавки во 2019 на Фондот за осигурување на депозити;
- Одлука за усвојување на Извештајот за извршениот попис на имотот и обврските на Фондот со состојба 31.12.2018 година;
- Одлука за расходување на ситен инвентар;
- Одлука за отпис на основни средства;
- Одлука за усвојување на Годишната сметка на Фондот за 2018 година;
- Одлука за усвојување на Годишен извештај за деловна активност на Фондот за осигурување на депозити за 2018 година;
- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи на Фондот за осигурување на депозити за 2018 година;
- Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот за осигурување на депозити за 2018 година;
- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи и Извештајот на независните ревизори на Фондот за осигурување на депозити за 31.12.2018 година;
- Одлука за усвојување на Полугодишен извештај за деловната активност на Фондот за осигурување на депозити за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година;

- Одлука за усвојување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2020 година;
- Одлука за попис на средствата и обврските на Фондот за осигурување на депозити со состојба на 31.12.2019 година.
- Одлука за набавка на основни средства – компјутери за потребите на Фондот за осигурување на депозити.

КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Во 2019 година во Фондот работат 10 лица од кои: еден е доктор на економски науки, двајца се магистри по економски науки, тројца се дипломирани економисти, еден е дипломиран правник со положен нотарски испит, еден дипломиран професор по албански јазик и книжевност, еден е вработен со ВСС и едно лице работи на одржување на хигиена. Директорот е единаесеттиот вработен во Фондот, именуван од Владата на Република Северна Македонија со мандат од 4 години.

Органограмот на работните места во 2019 година во Фондот за осигурување на депозити е прикажан на слика бр. 1

Слика 1. Органограм на работни места во Фондот за осигурување на депозити за 2019 година



* Непополнети работни места согласно Правилникот за систематизација на работните места во Фондот за осигурување на депозити

ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ВО ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Слика 2. Деловни процеси во Фондот за осигурување на депозити



МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Во својство на полноправен член на Европскиот форум на осигурители на депозити (EFDI), и како еден од најактивните членови на Комитетот за односи со јавност при EFDI, Фондот за осигурување на депозити од Република Северна Македонија на 19 и 20 јуни 2019 година беше домаќин на пролетната работилница на Комитетот за односи со јавност и Подгрупата за прекугранична соработка при ЕФДИ. Присутни на овој настан од меѓународен карактер беа претставници на 18 земји членки на EFDI. Настанот беше оценет како многу успешен и продуктивен за сите учесници, за што сведочи и статијата во врска со одржаниот настан објавена во месечното издание на весникот кој го издава EFDI <https://www.efdi.eu/efdi-newsletter-13-july-2019>, како и многубројните пораки на благодарност кои ги испратија учесниците на настанот.

Слика 3. Статија објавена во месечното издание на весникот кој го издава ЕФДИ



EFDI H2C COMMUNICATION SUBGROUP ACTIVITIES

EFDI H2C Communication Subgroup, 19 June 2019, Skopje, Macedonia



Skopje by night, 19 June 2019, Skopje, Macedonia

Next steps will be to share with the Operations, Finance and legal subgroups

“When a cross border payout occurs, the communication to be delivered to depositors and media requires a combination of consistency between Home and Host DGIs.”

After Paris and Vienna, the H2C Communication subgroup met in Skopje, Thursday 19 June 2019 with Ten of representatives of European DGIs. Thanks to the hospitality of our North Macedonian colleagues, Mr. Borche Hadjiev Director and Mrs. Katalja Chesmedjiska, Head of International Relations and Depositors Reimbursement, we had the chance to spend a couple of days in this charming city located on the river Vardar and rich in culture and history.

Let us go back just a few short months ago at the 2019 AGM in Vienna. The EFDI Crossborder WG launched the work on the revision and implementation of the Multilateral agreement and rulebook for cross border payouts. Then, the H2C Communication Subgroup has met several times to address the communication issues raised.

Indeed, when a cross border payout occurs, the communication to be delivered to depositors and media requires a combination of consistency between Home and Host DGIs, plus coordination (same day same Hour messages everywhere) and also adaptation (language and local context, method of payment, ...). Above all, anticipation and preparedness are crucial for being ready at the right time in the proper form to communicate and assist depositors all along the Payout event.

So, the main topics addressed were the collection of missing information from all European DGIs about their communication methods and tools, the optimisation of templates and instructions in the rulebook (press release and official announcement and, Phone service and external call center mergers). The Chapter 2 Preparedness and stress tests was discussed too to be enriched with communication issues.

Sylvie DERGZIFRES
Head of Communication, FGDH France

Слика 4. Фондот за осигурување како домаќин на Комитетот за односи со јавност при ЕФДИ 20 јуни 2019 година



Во септември 2019 година се одржа и редовното годишно Собрание на ЕФДИ, како и меѓународната конференција под наслов: „Осигурување на депозитите во Европа – Редефинирање на мапата“ на која свое излагање имаше и Фондот за осигурување на депозити со своја презентација заедно со своите колеги од Балканскиот регион.

Слика 5. Учество на меѓународната конференција со наслов „Осигурување на депозитите во Европа – Редефинирање на мапата“



Со свои претставници Фондот учествуваше и на други два состаноци на Комитетот за односи со јавност при EFDI, во Виена и Париз.

Во рамките на регионалната соработка, Фондот учествуваше на состаноците на EFDI земјите членки од Балканскиот регион кои се одржаа: еден во рамките на годишното Собрание во Сараево, а другите два на планината Влашиќ во Босна и Херцеговина и во Белград, Србија.

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

За прв пат во својата дваесет и двегодишна работа, Фондот за осигурување на депозити и Македонската банкарска асоцијација во Скопје беа домаќини на свечената прослава по повод Светскиот ден на штедењето, 31.10.2019 година. На овој настан во рамките на свечениот дел говор одржаа Претседателката на МБА, д-р Маја Стевкова - Штериева, Министерката за финансии, д-р Нина Ангеловска, гувернерката на Народната банка, д-р Анита Ангеловска - Бежоска и директорот на Фондот, директорот на Фондот за осигурување депозити, г-дин Борче Хаџиев.

Слика 6. Свеченост по повод Светскиот ден на штедењето 31.10.2019 година




Покрај прославата, настанот понуди и едукативен дел, наменет за најмладите граѓани на Република Северна Македонија, учениците од основните и средните училишта кои имаа можност да се запознаат со сите банки и штедилници од банкарскиот сектор и да научат за улогата на штедењето во развојот на економијата.

Слика 7. Едукативен дел од настанот по повод прослава на Светскиот ден на штедењето 31.10.2019 година



Исто така, во рамките на својата програма за промоција на Фондот, заедно со Македонската банкарска асоцијација, во декември 2019 година се организираше едукативен настан со наслов „Запознај го Фондот за осигурување на депозити“ на кој присуствуваа повеќе од 60 студенти од сите универзитети од Македонија заедно со нивните професори, кој исто така беше оценет како иновативен, едукативен и интересен за наменетата популација.

Слика 8. Едукативен настан „Запознај го Фондот за осигурување на депозити“



Согласно планот за работа, во последните два месеци од 2019 година, од страна на реномирана агенција, за прв пат се спроведе испитување на јавното мислење за постоење и функционирање на Фондот за осигурување на депозити. Ваквите истражувања се редовна пракса која ја спроведуваат колегите од регионот и ЕУ и служи како основа за понатамошно креирање на јавното мислење и спроведување на промотивни активности со цел запознавање на јавноста со придобивките од постоењето и функционирање нашата институција.

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Во Фондот во текот на 2019 година се спроведоа и редовните јавни набавки (обезбедување, осигурување, набавка на средства за хигиена и други потребни производи), како и набавка на нова компјутерска опрема, печатачи и фотокопир машина, сè во функција на осовременување на работата на ФОНД.

Во јануари 2019 година се заокружи процесот на сертификација со стандардот за Систем за управување со квалитет ISO 9001:2015.

Во текот на 2020 година, Фондот ќе продолжи со остварување на своите планирани активности. Позначајни ризици кои би можеле да влијаат на извршувањето на редовните функции на Фондот не се предвидени за наредниот период.

Наш број 02 – 57/1
Скопје, 24.2.2020 година

директор,
Борче Хаџиев



Прилог бр.1 Движење на вкупни депозити на население во банки и штедилници по ниво на покриеност во 2019 година по квартали

(во денари)

	Опис	IVQ.2018	IQ.2019	IIQ.2019	IIIQ.2019	IVQ.2019
Депозити на население во банки	До 30.000 евра во денарска против вредност	140.747.376.896	140.612.389.431	143.186.156.223	144.094.340.561	151.634.035.874
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	121.725.334.070	123.350.561.685	125.163.923.539	128.601.866.491	130.929.621.802
	Вкупно	262.472.710.966	263.962.951.116	268.350.079.762	272.696.207.052	282.563.657.676
	До 30.000 евра за обештетување	47.167.279.950	48.112.010.496	49.077.447.000	50.593.166.400	51.740.132.400
Број на депоненти во банки	До 30.000 евра во денарска против вредност	2.966.433	2.961.849	2.913.506	2.744.985	2.733.288
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	25.567	26.048	26.570	27.424	28.050
	Вкупно	2.992.000	2.987.897	2.940.076	2.772.409	2.761.338
	Вкупно осигурени депозити	187.914.656.846	188.724.399.927	192.263.603.223	194.687.506.961	203.374.168.274
Депозити на население во штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	716.280.411	736.354.246	743.843.706	741.957.426	733.462.327
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	253.328.489	246.913.468	254.978.869	271.166.939	255.546.473
	Вкупно	969.608.900	983.267.714	998.822.575	1.013.124.365	989.008.800
	До 30.000 евра за обештетување	162.346.800	153.305.316	160.697.700	175.260.750	182.612.232
Број на депоненти во штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	31.403	31.512	31.668	31.812	31.954
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	88	83	87	95	99
	Вкупно	31.491	31.595	31.755	31.907	32.053
	Вкупно осигурени депозити	878.627.211	889.659.562	904.541.406	917.218.176	916.074.559
Вкупно депозити на население во банки и штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	141.463.657.307	141.348.743.677	143.929.999.929	144.836.297.987	152.367.498.201
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	121.978.662.559	123.597.475.153	125.418.902.408	128.873.033.430	131.185.168.275
	Вкупно	263.442.319.866	264.946.218.830	269.348.902.337	273.709.331.417	283.552.666.476
	До 30.000 евра за обештетување	47.329.626.750	48.265.315.812	49.238.144.700	50.768.427.150	51.922.744.632
Број на депоненти во банки и штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	2.997.836	2.993.361	2.945.174	2.776.797	2.765.242
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	25.655	26.131	26.657	27.519	28.149
	Вкупно	3.023.491	3.019.492	2.971.831	2.804.316	2.793.391
	Вкупно осигурени депозити	188.793.284.057	189.614.059.489	193.168.144.629	195.604.725.137	204.290.242.833
	Вкупно депозити на население кај членките на Фондот	263.654.776.000	265.103.857.000	269.532.425.000	273.859.844.000	283.786.050.000
	Вкупни парични средства на фондот	16.592.772.744	16.789.559.177	16.989.244.259	17.187.439.133	17.381.842.151
	Ниво на покриеност - Target ratio	6,29	6,33	6,30	6,28	6,12